

ЕВРОПСКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ: ПОТРЕБА ИЛИ НУЖНОСТ

Апстракт: Трудот презентира сеопфатна интерпретација на проблемот кој е широко дискутиран во поглед на воспоставувањето на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител. Истражувањето е поделено во два дела. Прво, се дава осврт и одговор на неколку претходни прашања кои ја отвораат можноста за воспоставување на Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител. Второ, трудот го истражува Договорот од Лисабон и членовите 85 и 86, како и некои од прашањата кои треба да бидат решени, не само од практична перспектива, туку и со цел да се постигне согласност меѓу државите-членки.

Имајќи во предвид дека согласно овие членови до ден денес не е создадена оваа функција, во заклучот се дадени одредени препораки и насоки околу тоа како треба да изгледа Европскиот јавен обвинител, а тоа е преку создавање на независен ентитет кој има потреба од соработка со Европравда.

Клучни зборови: *Кривично право, Европска унија, Договор од Лисабон, Европравда.*

EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR: NEED OR NECESSITY

Abstract: The paper presents a comprehensive interpretation of the issue widely discussed regarding the introduction of the European Public Prosecutor's Office. The research is twofold. First, a review and answer of several previous questions is given which opens the possibility of establishing the European Public Prosecutor's Office. Second, the paper examines the Lisbon Treaty and Articles 85 and 86, as well as some of the questions which need to be resolved, not only from practical perspective, but also in order to achieve agreement among member-states.

Having in mind that according these articles until today no such function is created, in the conclusion several recommendations and directions are given regarding how the European Public Prosecutor profile should look and that is by creating an independent entity with the need of cooperation with Eurojust.

Key words: *Criminal law, European Union, Lisbon Treaty, Eurojust*

1. Наместо вовед: претходни прашања

Прво претходно прашање: Што е Corpus Juris? Оригиналниот модел на Европскиот јавен обвинител (EJO) е вметнат во Corpus Juris студијата објавена во 1997 година.¹ Судијата претстави сет на супранационални правила за можно создавање на Европско кривично право.² Документот идентификува неколку кривични дела поврзани со измама на Европскиот буџет и воспоставува сеопфатна постапка за истрага и гонење на овие кривични дела, како и прашања на кривична одговорност и казни.

Студијата ја дефинира измамата доста широко покривајќи трошење и земање од буџетот. За целите на истрагата, гонењето, судењето и казнувањето, според студијата територијата на држава-членка на ЕУ претставува единствена правна област и зависи од кривично-правните системи на државите-членки на ЕУ, додека кривичните дела ќе се процесираат преку националните судови.

¹ Delmas-Marty, M., (1997), “Corpus Juris: Introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union”, Paris, Economica.

² Kuhl L., (2008), “The future of the European Union's financial interests: Financial criminal law investigations under the lead of a European Prosecutor's Office”, EUCRIM 3-4/2008, p. 187.

Второ претходно прашање: Што е ЕСБИ? Европската служба за борба против измамите е независен ентитет во рамки на Европската комисија која спроведува „административни истраги за кривични дела против финансиските интереси на ЕУ“,³ но „без влијание на надлежностите на државите-членки во покренувањето на кривични процедури“.⁴ ЕСБИ е надлежна за истражување на нелегалните активности спроведени од европските службеници и економските оператори кога е во прашање буџетот на ЕУ. Првата категорија се однесува на истраги во рамки на институциите на ЕУ, додека втората категорија покрива надворешни истраги. Оперативната активност на ЕСБИ е во блиска врска со кривичното законодавство, како и со националните полициски и судски власти.

Трето претходно прашање: Што е Европравда? Европравда е воспоставена во 2002 година со одлука на Советот за судска и полициска соработка, составена од судии, обвинители и полициски службеници од државите-членки, компетентни за зајакнување на борбата против сериозните форми на криминал.⁵ Воспоставувањето е инспирирано од потребата за заеднички и ефикасни мерки за забрзување и поедноставување на полициските и судски постапки во државите-членки, особено преку судската помош и екстрадицijата.

Европравда може да се смета како претходник на КЕЈО. Но, задачите на Европравда според одлуката на Советот ја нагласуваат нејзината улога како олеснувач: да побара од националните власти (а) да преземат истрага или обвинение за специфични дела; (б) заедничка координација кога се соочуваат со прекугранични случаи; (в) да отстапат кога друга држава е во подобра позиција за спроведување на истраги или обвиненија, во случаи на конфликт на јуриздиции; и (г) да воспостават заеднички истражни тимови. Спротивно на КЕЈО, Европравда не е ограничена само на кривични дела кои вклучуваат измама на буџетот на ЕУ, туку и на компјутерски криминал, перенење пари, криминал по животната средина и организиран криминал. Во 2008 година, Советот усвои нова одлука со цел зајакнување на улогата и капацитетите на Европравда во борба против организираниот криминал. Понатаму, зајакнувањето и проширувањето на надлежностите на Европравда е овозможено со Програмата од Стокхолм, петгодишен план со насоки за правда и внатрешните работи на државите-членки за периодот од 2010-2014 година.⁶

2. Од Европравда до Европски јавен обвинител

Откако Договорот од Лисабон е во сила и ја создаде можноста за воспоставување на КЕЈО, барем од уставно гледиште, според членот 86 од Договорот за функционирање на Европската унија (ДФЕУ),⁷ нормално е да постои политичка волја за создавање на вакво тело. Идејата за КЕЈО предизвика дискусии за статусот и институционалата поставеност, опсегот на надлежности, применливите правила на постапката и потенцијалната организациска шема. Прашања беа покренати и околу достапноста до доказите прибавени од КЕЈО пред националните судови и судското испитување на неговите постапки. Во оваа насока, членот 86 од ДФЕУ треба да се разгледува заедно со членот 85 во однос на влијанието врз Европравда.

³ Commission Decision 1999/352 of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF), Official Journal of the European Communities, L 136/20, May 31, 1999.

⁴ Regulation 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF), Official Journal of the European Communities, L 136/1, May 31, 1999, Art. 2.

⁵ Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities, L 63/1, March 6, 2000, p. 1; изменета со Council Decision 2003/659/JHA of 18 June 2003 amending Decision 2002/187/JHA setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities, L 245/44, September 29, 2003, p. 44; и Council Decision 2009/426/JHA of 16 December 2008 on the strengthening of EUROJUST and amending Decision 2002/187/JHA setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities L 138/14, June 4, 2009, p. 14.

⁶ European Council, (2010) “The Stockholm Programme: An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens” Official Journal of the European Union C 115/1, May 4, 2010.

⁷ Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/1, March 30, 2010.

Најпрвин, членот 85 (1) ја потврдува улогата на Европравда во хоризонталната соработка во однос на зајакнување на координацијата и соработката меѓу националните истражни и обвинителски власти. Во овој контекст, Европскиот парламент и Советот преку регулативи ќе ја утврдуваат структурата и задачите на Европравда, како и вклученоста на Европскиот парламент и националните парламенти во евалуација на активностите на Европравда. Членот 85 (2) потенцира дека во судските гонења, без прејудицирање на членот 86, ќе се преземат формални акти на судска соработка од страна на компетентните национални власти.

Понатаму, членот 86 од ДФЕУ стипулира дека: „Во борбата против кривичните дела што влијаат врз финансиските интереси на Унијата, Советот, со регулативи донесени со посебна законодавна постапка, може да основа Европско јавно обвинителство од Европравда. Советот постапува едногласно по добивање согласност од Европскиот парламент. Во отсуство на едногласност во Советот, група од најмалку девет држави-членки може да побара предлог-регулативата да се проследи до Европскиот совет. Во тој случај, привремено се прекинува постапката во Советот ... во случај на консензус, Европскиот совет, во период од четири месеци од привременото прекинување, го враќа предлогот назад до Советот за негово донесување.,,

Прашања произлегуваат во однос на идната улога на Европравда, како што фразата „од Европравда“ предизвикува двосмисленост. Имајќи ја во предвид потенцијалната мок во инициирање на кривичните истраги, Европравда може да се трансформира во ЕЈО според членот 85 (1) од ДФЕУ. Контрадикторна интерпретација може да резултира во исчезнување на Европравда доколку надлежностите се доверат на целосно нова институција. Несигурноста во јазикот е со цел да се остави слободен маневарски простор за создавачите во однос на консензусот кој треба да се постигне за конечната перспектива на ЕЈО.

Имајќи ја во предвид комплексноста, различните правно-политички размислувања во државите-членки, тешко е да се претпостави дека КЕЈО ќе се воспостави со едногласна одлука. Поради тоа, КЕЈО најверојатно ќе се воспостави преку зајакната соработка на основа на членовите 20 и 329 од ДФЕУ. Понатаму, Канцеларијата ќе ги извршува своите должности во висок комплексен контекст, со различни учесници за координација (националните судски власти, државите-членки и трети држави) и со употреба на различни правни рамки (правила на постапката, заедничко признавање, спогодби со трети држави).

Во ставовите 2 и 3 од членот 86 се наведени надлежностите и одговорностите на КЕЈО. Но, одредбата која наведува дека КЕЈО „врши функција на обвинител во надлежните судови на државите-членки“ повторно остава простор за прашања. Прво, како КЕЈО ќе истражува ако не е дел од националните полициски власти? Второ, дали гонењето и изведувањето пред правдата значи започнување на случај, кој има потреба од санкција или пополнување на жалби?⁸ Трето, како ќе се собираат и проценуваат доказите и како ќе бидат заштитени правата на обвинетиот? Четврто, како ќе се утврдува судското испитување на КЕЈО (преку националните судови или со создавање на судски систем на ниво на ЕУ)? Од друга страна, членот 85 (1) експлицитно се однесува на улогата на Европравда во покренувањето на кривичните истраги против финансиските интереси на Унијата, со тоа покренувајќи го прашањето за надлежностите на КЕЈО и дали двете институции ќе се преклопат или ќе дејствуваат одвоено?

Главната надлежност на КЕЈО во борбата против криминалот кој ги нарушува финансиските интереси на ЕУ, според членот 86, упатува дека таквите кривични дела треба да бидат дефинирани во регулативата за време на нејзиното усвојување. Останува отворено прашањето и во однос на јурисдикцијата, дали ќе биде според европската и домашната легислатива? Ставот 4 од членот 86 не упатува само на кривичните дела поврзани со финансиските интереси на ЕУ, туку и на можноста од проширување на овластувањата на КЕЈО да вклучи и сериозни кривични дела кои имаат прекугранична димензија, повторно со едногласно одлучување од Европскиот совет по добивање на согласност од Европскиот парламент и по консултирање на Комисијата, вклучително и согласноста од оние држави-членки кои немаат желба да бидат дел од зајакнатата соработка, со тоа повеќе и повеќе вежштувајќи го

⁸ Zwiers, M., (2011), “The European Public Prosecutor’s Office Analysis of a Multilevel Criminal Justice System”, *Insertia*, Antwerp, p. 398.

прашањето во однос на влијанието врз Европравда. Како и да е, ако KEJO се воспостави преку зајакната соработка, најверојатно, нејзините надлежности ќе бидат ограничени на кривичните дела против финансиските интереси на ЕУ. Ваквата почетна рестрикција во опфатот на активностите на KEJO може да спречи евентуален конфликт со националните власти во утврдувањето на надлежностите.

И покрај правната основа за создавање на KEJO, сепак не се работи за целосна стандардна процедура од неколку причини. Прво, не постои обврска според договорот за создавање на KEJO, иако можноста е предвидена. Второ, не се работи за заедничка правна процедура која овозможува создавање на KEJO, туку за посебна процедура која според членот 289 (2) од ДФЕУ, правниот акт се усвојува од една институција (Советот) со согласност на друга институција (Европскиот парламент), а не како што е случај во постапката на соодлучување. Ова значи дека откако членот 86 е применет, Европскиот парламент не може да влијае на нацрт-регулативата. Трето, постапката за воспоставување на KEJO се однесува на точката дека не сите држави-членки ќе имаат желба за зајакната соработка, бидејќи ограничувањата во членот 86 (1) повикуваат на согласност од девет држави-членки. Откако прашањето за воспоставување на KEJO е покренато пред Европскиот совет и во случај на несогласување, деветте држави-членки може да пристапат кон изготвување на предлог за зајакната соработка според членот 329 (1) од ДФЕУ. Посебната правна постапка е отежната со фактот дека е потребна едногласност од Советот и дека секогаш ќе има држава-членка која ќе се противи на создавањето на KEJO, што значи дека, на крајот, секој предлог ќе се движи во насока на зајакната соработка.

3. Достапни опции – про и контра

Како што ЕУ притиска за имплементација на KEJO, одредени држави-членки се загрижени дека супранационален обвинител ќе има влијание врз нивниот национален суверенитет. Всушност, Данска, Ирска и Велика Британија одлучија да не учествуваат во имплементацијата на KEJO.⁹ На слична линија, Парламентите на 11 држави-членки поднесоа приговори според кои предлог легислативата не се усогласува со принципот на субсидијаритет.¹⁰

Додека некои ја оспоруваат потребата од дејствување во насока на супранационален обвинител, други сметаат дека ЕУ треба да ги зајакне постоечките механизми на соработка.¹¹ Ваквите интервенции помалку ќе го нарушат националниот суверенитет и поефикасно ќе го заштитат буџетот на ЕУ. Ваквите грижи рефлектираат широк скептицизам кој ја конфронтира идејата за KEJO уште од нејзиното прифаќање. Сепак, со неодамнешната финансиска и должностичка криза, климата е изменета. Постоечката политичка и научна дебата помалку се фокусира на прашањето *дали* KEJO треба да постои, а повеќе на прашањето *како* да се воспостави KEJO. Воспоставувањето на KEJO може да биде резимирано како можност за вертикална судска соработка во кривичната област, со широки компетенции на ЕУ или да дејствува како супранационално тело во областа на слобода, безбедност и правда. Можни се неколку опции за изгледот на KEJO и поврзаноста со Европравда, како и тоа дали ќе биде централизирана или децентрализирана структура.

Првата опција е Европравда да стане KEJO. Што се однесува до организациската трансформација, најлесното сценарио е трансфер од Европравда во KEJO. Европравда може да продолжи да функционира со својата хоризонтална улога и да дејствува во рамки на KEJO за кривичните дела против финансиските интереси на ЕУ. Предноста на оваа опција е исклучување

⁹ Protocol (No. 22) on the Position of Denmark, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/299, March 30, 2010; Protocol (No. 21) on the Position of the United Kingdom and Ireland in Respect of the Area of Freedom, Security and Justice, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/1, March 30, 2010.

¹⁰ Communication from the Commission (2013) to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the Review of the Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office with Regard to the Principle of Subsidiarity, in Accordance with Protocol No 2, COM (2013) 851 final, November 27, 2013.

¹¹ Ibid.

на можноста од натреварувачки капацитети ако структурите дејствуваат одвоено. Единствениот проблем во спроведувањето на оваа опција е како да се прилагоди вертикалната интеграција на KEJO во постоечката хоризонтална соработка на Европравда и националните власти на државите-членки.

Според втората опција, KEJO може да се воспостави како одвоен ентитет во рамката на Европравда, но да функционира независно. На таков начин, KEJO во организациска смисла ќе стане дел од Европравда, но хоризонталните и вертикалните функции нема да се обединат. Како и да е, ако KEJO е само единица во Европравда, останува нејасно кој ќе ги извршува функциите на Европравда и кој ќе биде одговорен пред Европравда. Предноста на овој модел е дека инфраструктурата на Европравда може да биде искористена од KEJO. Ризикот е дека Европравда може да биде засенета од помал ентитет и со потенцијал да биде надмината.

Ако KEJO се воспоставува како одвоен и независен ентитет, во исто време да го користи искуството на Европравда, тогаш ова претставува најчиста опција во однос на одговорноста и внатрешната организација, како што двата ентитета ќе бидат целосно одвоени. Додека целата структура ќе биде појасна доколку постои една единица за судска соработка и друга за истраги и гонења на измамите во ЕУ, задачите ќе се преклопат и како резултат задачите на Европравда ќе треба да бидат намалени за сметка на задачите на KEJO. Ризикот од натреварувачки капацитети, заместо заедничка соработка, може да создаде проблеми во областа на размена на информациите.

Во однос на организацијата, KEJO ќе биде структурирано како независна Европска институција составена од централен авторитет и децентрализиран систем на Европски делегирани обвинители. Овие обвинители ќе бидат понатаму интегрирани во националните обвинителски системи и ќе ја вршат работата во име на KEJO. Централниот авторитет би одлучувал за стратешки прашања, како што е обвинителската политика на KEJO и надгледување на оперативната работа.¹² Во однос на начинот на работа, KEJO ќе биде компетентно за водење истраги и подигнување обвиненија за дела против финансиските интереси на ЕУ во државите-членки. Предистражната постапка ќе биде водена според правото на државата-членка на чија територија се спроведува истрагата, додека правото на ЕУ само ќе одредува одредени минимални стандарди. Крајно, KEJO ќе ги изнесува своите случаи пред домашните кривични судови, применувајќи *lex fori*, откако Договорите за ЕУ не предвидуваат создавање на Европски кривичен суд.

Последното сценарио предвидува спојување на KEJO и Европравда во еден ентитет со извршување на задачите на Европравда - соработка и координација - и новите задачи на KEJO - истрага и гонење. Тоа ќе биде потребно за целосно ново тело со внатрешна структура и механизам на одлучување различен од оној кој во моментов го има Европравда. Во суштина, соединувањето ќе ја доведе Европравда до крај и евентуално од неа ќе произлезе ново тело.

Во сите опции, создавањето на KEJO ќе има потреба од внатрешната организација и постоечката структура на Европравда. Опцијата во која Европравда станува KEJO ќе наложи минимални промени во постоечката структура на Европравда, каде се појавува ново тело со соединување на Европравда и KEJO. Иако, предусловот е заедничката соработка, начинот на кој ова ќе биде направено во пракса ќе биде зависно од компатибилноста на нивните структури. Ова е од суштинско значење со цел да се избегне постоење на натреварувачки институции.

Оттука, законодавците во ЕУ мора да ги почитуваат грижите на државите-членки околу предавањето на нивниот суверенитет кога се одлучува за изгледот на KEJO, во спротивно, државите-членки ќе одбијат да учествуваат. Децентрализираниот и интегриран модел на Европската комисија е со намера да ги намали ваквите грижи и да промовира поголема поддршка за предлогот меѓу државите-членки.

¹² Дизајнот на централниот авторитет е доста контроверзен. Додека Комисијата предлага хиерархиски модел раководен од еден главен Европски обвинител, државите-членки преферираат покомплексна „колец“ структура, раководена од одбор кој ќе ги претставува сите држави-членки. Resolution (2013) on the Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office, 534, March 12, 2014; Draft Council Regulation (2014) on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office, 9834/1/14, Brussels, 21 May, 2014.

4. Влијание врз Европравда и националните судски власти

Во однос на ефектите кои евентуалното воспоставување на KEJO може да ги има врз Европравда, неколку работи треба да се разгледаат.

Прво, KEJO е дизајнирана за да се стекне со супранационален карактер и да воспостави вертикална интеграција во својата област на надлежности со почит кон државите-членки. Ако Европравда треба да се движи во иста насока преку употребата на членот 85 (1) и со овластувања да иницира истраги и решава конфликти на јурисдикција, ќе постои натпревар во однос на тоа кое тело е повеќе супранационално и има поголеми овластувања. Ова може да предизвика Европравда почето да излегува од своите надлежности и, најверојатно, да се движи кон вертикален модел. За KEJO, ова ќе значи да се биде постојано под притисок од Европравда, предизвикувајќи користење на своите овластувања на повисоко ниво.

Второ, откако ќе се воспостави KEJO со надлежност за борба против криминалот кој ги напаѓа финансиските интереси на ЕУ, овластувањата на Европравда во истата област треба да бидат адекватно прилагодени. Како што шансите се поголеми дека нема сите држави-членки да учествуваат во создавањето на KEJO, тоа значи дека приоритетната кривична област нема целосно да биде одвоена од надлежностите на Европравда. Според тоа, поврзано со државите-членки кои нема да бидат дел од создавањето на KEJO, Европравда ќе ги задржи своите надлежности на кривичните дела против финансиските интереси на ЕУ. Иако ова изгледа како јасна поделба, приказната не завршува тука, зошто се појавуваат нови компликации. На пример, кое тело ќе се соочува со случаите кои вклучуваат држави-членки кои учествуваат во создавањето на KEJO и оние кои не учествуваат? Дали тоа ќе биде KEJO, Европравда или двете? Поради оваа причина, KEJO може да биде сведен само на борба против кривичните дела кои ги погодуваат финансиските интереси на ЕУ.

За Европравда, воспоставувањето на KEJO ќе наметне соработка со друго тело кое има паралелни надлежности, но ужива поголеми овластувања. Додека издвојувањето на паралелните надлежности во ограничена сфера на кривичното право - кривични дела против финансиските интереси на ЕУ - се чини како комплексен предизвик, сепак можна е конфронтација со ваквиот предизвик. Истото не може да се каже доколку KEJO се основа и во однос на другите кривични дела. Ваквиот развој ќе води кон степен на надминување на функциите и паралелните надлежности, со тоа правејќи ги двете институции, во поголема мера, неспособни во извршувањето на своите задачи.

Кругот на релевантните актери нема да биде комплетен доколку не се посвети внимание и на односите на KEJO со националните судски власти. Ова е едно од одлучувачките причини во однос на тешкотиите во создавањето на идеалниот модел на KEJO.

Важно прашање во овој контекст е дали и како собрани информации ќе циркулираат? Дали националните власти се обврзани да даваат информации на KEJO за одреден случај? Што ќе се случи со информациите ако KEJO одлучи да не презема обвинение по одреден случај? Дали е можно националните власти да добијат информации од KEJO за подигнување на обвинение на национално ниво?

Едно од најчувствителните прашања во поглед на односите на KEJO со националните судски власти е судското испитување на неговите дејствија. Кои дејствија на KEJO треба да бидат предмет на судско испитување и преку кој форум? Домашната легислатива на државите-членки може да се подели на две групи засновано на судското испитување на одлуките за покренување на случај. Само неколку држави-членки бараат судско испитување за пресуди по итни обвиненија. Таквите испитувања најчесто покриваат формални и суштински потреби, како што се пречки во постапката или дали обвинението се заснова на доволно докази. Ваквите проценки најчесто резултираат во: а) обвинение, б) враќање на случајот, в) запирање на постапката. Доколку обвинението на KEJO ќе го поткопа судското испитување на националните судови, тогаш ќе обезбеди поголемо ниво на правна сигурност.

Засновано на погорното кажано, активностите на KEJO треба да имаат директни обвинителски надлежности без претходно судско проценување. Конечно, останува клучното процедурално прашање во однос на тоа кој форум ќе го обезбедува судското испитување. Дали тоа ќе биде на Европско ниво (посебни комори во рамката на Европскиот суд на правдата - ЕСП) или на национално ниво (националните судии)? Од една страна, такви посебни комори во ЕСП во овој момент не постојат; од друга страна, не е јасно дали моделот на испитување на одлуките од националните судови и вклученоста на супранационално тело е логично во потребниот хиерархиски систем.

5. Заклучок

Основните правила за воспоставување на KEJO остануваат и натаму да се дебатираат. Одредени одредби и натаму имаат потреба од разгледување и ревизија која ќе гарантира создавање на супранационална канцеларија посветена на правда и ефикасност. И покрај контроверзите, проектот за KEJO е се поблиску до остварување. Итна широка имплементација ќе бара единогласност во Советот на ЕУ, иако и со соработка на најмалку девет држави-членки, KEJO може да започне и како проект на засилена соработка. Имајќи ги во предвид имиџнативите на државите-членки кои поддржуваат креирање на KEJO, имено Германија и Франција, воведувањето на засилена соработка е реална шанса за успех.

Доколку Европравда се стекне со поголеми овластувања, тогаш треба да и се даде поголемо време за демонстрирање на своите способности пред да се разгледува можноста од создавање на KEJO. Имајќи ја во предвид реакцијата на повеќето држави-членки, тешко ќе се постигне единогласност на ниво на Европскиот совет во поглед на создавањето на едно вакво тело на краток и среден рок. Во отсуство на единогласност, група од девет држави-членки може да воспостават KEJO на основ на зајакната соработка, но во таков случај, KEJO може да дејствува само на територијата на тие држави-членки и во соработка со Европравда.

Членовите 85 и 86 опфаќаат повеќе прашања отколку одговори. Можеби Договорот од Лисабон е голем чекор кон создавањето на KEJO, но се додека прашањата за нејзиното функционирање остануваат неодговорени, размислувањата за нејзиното воспоставување се нереални или несоодветни.

И покрај постоењето на неколку проекти во минатото околу ова прашање, ниту една студија до сега се нема фокусирано на објективна процена за ефективноста на постоечкиот систем за заштита на финансиските интереси на ЕУ. Имајќи ги во предвид погоре наведените проблеми, аргументи и одредени опции, дури и аргументите кои одат во насока на создавање на KEJO не се целосно убедливи. Доколку се оствари можноста за воспоставување на KEJO, дали преку членот 86 или преку активирање на механизмот на засилена соработка, најкорисно, но не и сопршено, е сценариото во кое KEJO се создава како посебен и независен ентитет, но кој ќе има потреба од соработка со Европравда. Ризикот кој може да се појави поради удвојување на надлежностите, може да се избегне единствено ако двете институции работат во својата област во согласност со надлежностите од Договорот од Лисабон и да ги искористат сите предности од погоренаведените сценарија *vis-à-vis* ризиците.

Доколку некои од погорните сценарија или некоја фузија од нив не успее, во тој случај, а како резултат на постоечкиот правен дивезитет во ЕУ, единствено можно решение за заштита на финансиските интереси на ЕУ е преку зајакнување на заемната соработка и размената на информации, не само меѓу државите-членки, туку и меѓу државите-членки и телата на ЕУ. Оттука, ЕУ ќе треба да направи евалуација и на ваквата алтернатива и да размисли дали целта од создавањето на KEJO може да биде реализирана и на друг начин кој ќе биде помал товар за буџетот на ЕУ и државите-членки.

БИБЛИОГРАФИЈА

- [1] Commission Decision 1999/352 of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF), Official Journal of the European Communities, L 136/20, May 31, 1999;
- [2] Communication from the Commission (2013) to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the Review of the Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office with Regard to the Principle of Subsidiarity, in Accordance with Protocol No 2, COM (2013) 851 final, November 27, 2013;
- [3] Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/1, March 30, 2010;
- [4] Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities, L 63/1, March 6, 2000;
- [5] Council Decision 2003/659/JHA of 18 June 2003 amending Decision 2002/187/JHA setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities, L 245/44, September 29, 2003;
- [6] Council Decision 2009/426/JHA of 16 December 2008 on the strengthening of EUROJUST and amending Decision 2002/187/JHA setting up EUROJUST with a view to reinforcing the fight against serious crime, Official Journal of the European Communities L 138/14, June 4, 2009;
- [7] Delmas-Marty, M., (1997), "*Corpus Juris: Introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union*", Paris, Economica;
- [8] Draft Council Regulation (2014) on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office, 9834/1/14, Brussels, 21 May, 2014;
- [9] European Council, (2010) "*The Stockholm Programme: An Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens*" Official Journal of the European Union C 115/1, May 4, 2010;
- [10] Kuhl L., (2008), "*The future of the European Union's financial interests: Financial criminal law investigations under the lead of a European Prosecutor's Office*", EUCRIM 3-4/2008;
- [11] Protocol (No. 21) on the Position of the United Kingdom and Ireland in Respect of the Area of Freedom, Security and Justice, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/1, March 30, 2010;
- [12] Protocol (No. 22) on the Position of Denmark, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official journal of the European Union, C 83/299, March 30, 2010;
- [13] Regulation 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF), Official Journal of the European Communities, L 136/1, May 31, 1999;
- [14] Resolution (2013) on the Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Public Prosecutor's Office, 534, March 12, 2014;
- [15] Zwiers, M., (2011), "*The European Public Prosecutor's Office Analysis of a Multilevel Criminal Justice System*", Insertia, Antwerp;

